

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 92 Год. LXII

Понеделник, 28 август 2006

Цена на овој број е 270 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1422. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	1	1430. Календар за организација на учебната 2006/2007 година во јавните средни училишта.....	4
1423. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари....	2	1431. Листа за изменување на листите на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска, Република Бугарија и Романија кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	5
1424. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	2	1432. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	8
1425. Одлука за дополнување на Одлуката за изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина.....	2	1433. Одлука за доделување на наградата "Мајка Тереза" во 2006 година за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.....	8
1426. Одлука за изградба на станбен објект во село Боговиње, општина Боговиње	3	Исправка од Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	8
1427. Одлука за одобрување средства од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидни лица.....	3	Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2006 година.....	8
1428. Одлука за отстапување во трајна сопственост на патничко моторно возило	3	Огласен дел.....	8
1429. Одлука за давање користење - концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	3		1-72

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1422.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2006 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Никола Груевски.

2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани:

Лазар Еленовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана,

м-р Гордана Јанкуловска, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи,

Михајло Маневски, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,

м-р Антонијо Милошоски, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,

д-р Трајко Славески, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии,

Вера Рафајловска, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија,

Ацо Спасеноски, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Имер Селмани, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство,

Сулејман Рушити, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука,

Љупчо Мешков, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика,  
 Зоран Коњановски, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,  
 Илиријан Бекири, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура,  
 Миле Јанакиески, за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски и  
 Имер Алију, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.  
 3. За министри без ресор се избрани:  
 м-р Зоран Ставрски,  
 Габриела Коневска -Трајковска,  
 д-р Живко Јанкулоски,  
 м-р Глигор Ташковиќ,  
 м-р Веле Самак и  
 Аднан Кахил.  
 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3061/1 Претседател  
 26 август 2006 година на Собранието на Република  
 Скопје Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**1423.**  
 Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06) и член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ

##### Член 1

На Министерството за животна средина и просторно планирање му престанува правото на користење на недвижната ствар – службени простории во површина од 1/2 идеален дел од 12-ти кат од вкупната површина од 1211 м<sup>2</sup>, од објектот – зграда 3 на Македонската радиотелевизија, ул. „Кај Димитар Влахов“ бб, Скопје, лоциран на КП 12231, запишан во Имотен лист 9157 за КО Центар 1, Скопје.

##### Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука без надоместок се дава на користење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Платежна агенција за компонентите за рурален развој на претпристапниот инструмент (ИПА) и на Управата за ветеринарство.

##### Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 2 на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Платежна агенција за компонентите за рурален развој на претпристапниот инструмент (ИПА) и Управата за ветеринарство.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3767/1 Претседател на Владата  
 24 август 2006 година на Република Македонија,  
 Скопје д-р **Владо Бучковски, с.р.**

#### 1424.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

##### Член 1

Недвижната ствар – Градски стадион во Штип, КП бр.3091/1, двор со површина од 33104м<sup>2</sup> и КП бр.5091/1, под објект со површина од 226м<sup>2</sup> евидентирана во Поседовен лист бр.3938, КО Штип 2 и Стадион за мали спортови КП бр.7315/1, двор со површина од 1460м<sup>2</sup> и КП бр.7315/1 под објект со површина од 18м<sup>2</sup> евидентирана во Поседовен лист бр.3938, КО Штип 2, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општината Штип.

##### Член 2

На општината Штип недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3755/1 Претседател на Владата  
 24 август 2006 година на Република Македонија,  
 Скопје д-р **Владо Бучковски, с.р.**

#### 1425.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЦАТА ПРИ- ВРЕМЕНО СМЕСТЕНИ ВО ТУРИСТИЧКОТО ОДМОРАЛИШТЕ ЦАРИНА

##### Член 1

Во Одлуката за изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина бр.19-2069/2 од 9 мај 2006 година, во член 1, по ставот 2 се додава став 3 кој гласи:

„Доколку не постојат услови за реализација на став 1 од член 1 од Одлуката, станбената населба да се изгради на земјиштето од КП бр.8 и КП бр.9, КО Стење, станбената населба да се изгради на друг локалитет, согласно Генералниот урбанистички план на општината Ресен“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2069/3 Претседател на Владата  
 24 август 2006 година на Република Македонија,  
 Скопје д-р **Владо Бучковски, с.р.**

**1426.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ОБЈЕКТ ВО СЕЛО**  
**БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ**

**Член 1**

Заради надминување на последиците предизвикани од појавеното свлечиште во атарот на селото Боговиње, да се изгради станбен објект со бруто површина 76м<sup>2</sup>, цврста градба, по систем "клуч на рака", на КП 1845 КО Боговиње, во местото викано Село.

Средствата за реализација на изградбата на станбениот објект од став 1 на оваа одлука, во висина од околу 1.300.000,00 денари се обезбедуваат од средствата од продажбата на Светскиот бизнис центар.

**Член 2**

Станбениот објект од член 1 на оваа одлука е наменет за Јусуф Зибири од село Боговиње, чиј станбен објект бил оштетен од процесот на свлекување на земјиштето во село Боговиње.

Корисникот на станбениот објект од став 1 на овој член пред почетокот на изградбата ќе треба да достави до Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија изјава заверена кај нотар дека истата ја прифаќа и е согласен да живее во неа.

**Член 3**

За изградба на станбениот објект од член 1 на оваа одлука ќе се грижи Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија кое обезбедувањето на потребната документација, изборот на проектант, избор на изведувач како и надзор над градбата, ќе треба да ја изврши согласно членовите 66 и 67 од Законот за јавните набавки.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3704/1  
24 август 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**1427.**

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05 и 113/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ**  
**ФОНД ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРА-**  
**БОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА**

1. Со оваа одлука се одобруваат средства од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидни лица во висина од 2.010.100,00 денари за обезбедување на специфична компјутерска опрема - хардвер и софтвер и друга опрема за потребите на слепите лица.

2. Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се користат за да им се овозможи на слепите лица од Сојузот на слепите на Република Македонија да читаат, пи-

шуваат и комуницираат на поедноставен и побрз начин, како и да се мотивираат нивните интелектуални способности на повисоко ниво.

3. Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика да ја спроведат Одлуката.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3639/1  
24 август 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**1428.**

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ВО ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ**  
**НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО**

**Член 1**

Патничкото моторно возило марка Фолксваген Поло Класик тип 1.6, со број на шасија WVWZZZ6KZ1R516899, со број на мотор AJMO83338, година на производство 2000, сила на мотор 55, работна зафатнина на моторот 1595 см<sup>3</sup>, серија 01 бела, сопственост на Република Македонија, досегашен корисник - Министерството за труд и социјална политика, без надоместок се отстапува на трајна сопственост на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

**Член 2**

Примопредавањето на движната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3752/1  
24 август 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**1429.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2006 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА**  
**ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

„Брајчино“ на Друштвото за трговија и услуги „МАСЕДОНИАН ПАРТНЕРС ГРУП ДОО“ од Ресен.

2. Како почеток на користењето - концесија на дивечот во ловиштето од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење - концесија на дивечот во ловиштето ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3690/1  
24 август 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1430.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/05, 113/05 и 35/06), министерот за образование и наука донесе

### КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

#### Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставна година, полугодие и други форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебната 2006/2007 година.

#### Член 2

Учебната година во средното образование почнува од 1 септември, а завршува на 31 август наредната година.

Редовната настава во јавните средни училишта се остварува до 10 јуни во годината, освен во последната година од гимназиското образование и стручното образование од четиригодишното и тригодишно траење каде редовната настава завршува на 20 мај.

#### Член 3

Јавните средни училишта во времето од 11 јуни до 20 јуни и од 15 август до 20 август организираат подготвителна настава, консултација и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни и редовни испити.

Јавните средни училишта, за учениците од завршните години на средното образование, во времето од 21 мај до 30 мај и од 10 август до 15 август организираат подготвителна настава, консултација и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни и редовни испити.

#### Член 4

Државната матура во гимназиското и во средното стручно образование се полага на:

- одбраната на проектната задача е од 1 јуни до 23 јуни
  - изборните предмети кои се оценуваат од училишните предметни комисии од 12 јуни до 23 јуни
  - македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 25 јуни со почеток во 9 часот
  - англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 27 јуни со почеток во 9 часот
  - математика на 28 јуни со почеток во 9 часот.
- Во августовската испитна сесија се полага на:
- одбраната на проектната задача е од 15 август до 20 август
  - изборните предмети кои се оценуваат од училишните предметни комисии од 15 август до 20 август
  - македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 21 август со почеток во 11 часот

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 22 август со почеток во 11 часот
- математика на 22 август со почеток во 11 часот.

#### Член 5

Училишна матура во гимназиското образование, училишната матура во средното уметничко образование, односно завршниот испит во средното стручно образование се полага на:

- одбраната на проектната задача е од 1 јуни до 20 јуни
  - изборниот дел од училишната матура односно од завршниот испит од 12 јуни до 19 јуни
  - македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 јуни со почеток во 9 часот
  - англиски јазик и француски јазик од училишната матура во средното уметничко образование на 20 јуни со почеток во 9 часот.
- Во августовскиот испитен рок се полага на:
- одбраната на проектната задача е од 27 август до 29 август
  - изборниот дел од училишната матура односно од завршниот испит на 28 и 29 август
  - македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 27 август со почеток во 9 часот
  - англиски јазик и француски јазик од училишната матура во средното уметничко образование на 30 јуни со почеток во 9 часот.

#### Член 6

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

#### Член 7

Во текот на наставната година во јавните средни училишта се остваруваат најмалку 180 наставни денови за учениците.

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови за учениците.

#### Член 8

На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на денот на училиштето не се изведува настава и во тие денови се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

#### Член 9

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија и денот на полнолетството, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

#### Член 10

Наставната година ја сочинуваат две полугодие - I и II полугодие.

#### Член 11

Образовно-работна практика за учениците се остварува во текот на учебната година.

Времето на организирањето и начинот на извршувањето на одделни видови образовно-работната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил.

Динамиката за реализација на образовно-работната практика се утврдува со годишната програма за работа на училиштето.

#### Член 12

Практичната настава, по правило, се вклопува во редовниот распоред на часовите, професионалната практика се изведува во повеќедневно блок траење, а феријалната практика се изведува за време на летниот одмор на учениците.

## Член 13

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

## Член 14

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи од 3 јануари и трае заклучно со 19 јануари 2007 година.

## Член 15

Летниот одмор на учениците се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2007 година.

## Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2005/2006 година во јавните средни училишта („Службен весник на РМ“ бр. 43/2005).

## Член 17

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.09.2006 година.

Бр. 11-3616/2  
10 јули 2006 година  
Скопје

Министер за образование  
и наука,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

## 1431.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија, објавува

**Л И С Т А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТИТЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД**  
**РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И РОМАНИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА**

Во листата на царински квоти на стоки со потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.78/2006), прилогот 1(а), Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти, се менува и гласи:

Тарифна ознака	Опис	Квота за период до 31.12.2006 г.	Единечна мера	Применлив и царински за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	300.000	кг	45
1001	Пченица и наполица:	20.000.000	кг	45
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	391.552	кг	45
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	924.340	кг	45
2103 90 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго: Друго:	85.616	кг	45
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	234.823	кг	45
2204 29	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; пира од грозје, освен онаа од тар.број 2009: Друго:	14.247	лит	45
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неодажилен/нережан:	2.500.000	кг	45
2402 20	Цигари што содржат тутун:	35.316	1000 п	45

Во листата на стоки царински квоти со потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година Протоколот А на Анекс I, се менува и гласи:

Тарифна ознака	Опис	Квота за период до 31.12.2006 г.	Един. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	300.000	кг	50% намал.
0202	Месо говедско, замрзнато:			
0203	Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:	200.000	кг	50% намал.
0207	Месо и јастиви делови од живина и од тарифен број 0105 свежи, разладени или замрзнати:	500.000	кг	0%
0301 93 00 00	Риби живи: Крап	101.400	кг	0%
0303 79 11 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Крап:			
0303 79 19 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Друго	100.000	кг	0%
0406 90 29 00	Кашкавал	115.532	кг	0%
0406 90 50 10	Бело сирење од овчо млеко во саламура	87.700	кг	0%
0406 90 99 10	Бело сирење од кравјо млеко во саламура			
0701 90	Компир, свеж или разладен: друг:	100.000	кг	50% намал.
0802 31 00 00	Обични ореви: Во лушпа	20.000	кг	50% намал.
0802 32 00 00	Обични ореви: Лупени			

1108 12	Пченкарен скроб	400.000	кг	0% .
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:	150.000	кг	50% намал.
1209 21 00 00	Семе од луперка (алфалфа)	15.000	кг	50% намал.
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	13.500	кг	0%
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јаствиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	100.000	кг	0%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јаствиви месни делови или од крв	100.000	кг	0%
1702 30	Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% по маса во сува состојба	1.000.000	кг	0%
1702 40	Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза по маса во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер			
1702 60	Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема од 50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер			
1704 90	Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без какао: Друго:	83.333	кг	0%
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	200.000	кг	35%
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	133.333	кг	0%
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	91.667	кг	0%
2003 10	Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот Агурикус:	47.600	кг	0%
2007 99	Друго, овошни пиреа	50.000	кг	0%
2009 71 2009 79 2009 90	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментиран и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување: Сок од јаболка: Со Бриц вредност што не надминува 20: Друго: Мешаница на сокови	200.000	кг	0%
2105 00	Сладолед и друг јаствив мраз со додаток или без додаток на какао	33.333	кг	0%
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	300.000	л	12%
2204 21 38 00 2204 21 78 00 2204 21 82 00 2204 21 84 00	Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол: Во садови од 2 литри или помала: Друго: Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% вол.: Бели:Друго Друго: Друго Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% вол.: Бело:Друго Друго:Бело	1.000.000	л	50% намал.
2302 10 2302 30	Трици и други остатоци добиени со пресејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани: Од пченка Од пченица	800.000	кг	0%



Во листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година, Протоколот 2, се менува и гласи:

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период до 31.12.2006 г.	Едип. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина, од тар.број 0105, свежи, разладени или замрзнати	33.333	кг	0%
0402 10	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	16.667	кг	0%
0402 21	Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија, што не надминува 1,5% по маса:			
0802 31	Обични ореви во лушпа:	13.333	кг	0%
0802 32	Обични ореви, лупени:			
0901 21	Кафе печено со кофеин	3.333	кг	0%
1001 90 99	Пченица и наполица:Друго	2.333.333	кг	0%
1003	Јачмен	133.333	кг	0%
1512 19	Масла од семе од сончоглед, шафраника или памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани	50.000	кг	0%
1517	Маргарин	16.667	кг	0%
1806 31	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	16.667	кг	0%
1806 32	Други, во табли или прачки:			
1806 90	Полнети:			
1905 31	Неполнети :			
1905 32	Друго:	43.333	кг	0%
1905 90	Слатки бисквити:			
2101 11	Вафли и обланди:	1.667	кг	0%
2101 12	Друго:			
2103 90 90	Екстрати, есенции и концентрати:	3.333	кг	50% од МФН царинска стапка
2104 10	Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:			
2201	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго:	33.333	лит	0%
2202	Супи и чорби и препатати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи: Супи и чорби и препарати за тие производи:			
2204	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег:	16.667	лит	0%
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалоци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.број 2009:			
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар.број 2009:			

### КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1432.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Зорица Семенова родена на ден 23.03.1981 година во Струмица со ЕМБГ 2303981465008.

2. Дозволата за работење на брокер на Зорица Семенова се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Зорица Семенова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1031/3                      Комисија за хартии од вредност  
26 јуни 2006 година            Претседател,  
Скопје                              проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

#### ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “МАЈКА ТЕРЕЗА”

### 1433.

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11 и 12 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006), Одборот за доделување на наградата “Мајка Тереза”, на седницата одржана на 16 август 2006 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “МАЈКА ТЕРЕЗА” ВО 2006 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕГУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕГУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕГУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ**

I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, наградата се доделува на

- примариус д-р Коте Тасевски, лекар стоматолог, специјалист по болести на забите и ендодонтот – Скопје.

II. За остварување во меѓусебното разбирање и развој меѓу народите и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери, наградата се доделува на

- Христо Крстевски, писател од Штип за романот “Равенска трилогија” (2005, Македонска реч).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-3046/2    Претседател на Одборот за доделување  
28 август 2006 година    на наградата “Мајка Тереза”,  
Скопје    акад. проф. д-р **Момир Поленаковиќ**, с.р.

#### ИСПРАВКА

1. Во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 89 стр.1 во насловот на објавата број 104, текстот: „Дирекција за заштита и спасување“ се заменува со текстот: „Дирекција за заштита на личните податоци“ и

2. Во насловот на објавата број 104 во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 89 на стр. 17 текстот: „Дирекција за безбедност на класифицирани информации“, се заменува со текстот: „Дирекција за заштита на личните податоци“.

Дирекција за заштита на личните податоци

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000), Државниот завод за статистика го

#### ОБЈАВУВА ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2006 ГОДИНА

Движењето на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2006 година (период: јануари-јуни 2006 година) во однос на второто полугодие од 2005 година (период: јули-декември 2005 година) изнесува 3,3%.

Директор,  
**Апостол Симовски**, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006092